

Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
С К О П Ј Е

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул: “Даме Груев“, бр. 14 - Скопје, интернет адреса: www.finance.gov.mk, има потреба од набавка на услуга - одржување и поправка на службените возила на Министерството за финансии за период од 1 (една) година.

За таа цел, договорниот орган спроведува отворена постапка за доделување на договор за јавна набавка која ќе заврши со спроведување на електронска аукција во согласност со член 21, став 1, член 64 и член 121, став 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11), за што објави оглас број **05/2012**.

Ги покануваме, сите заинтересирани економски оператори да достават понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до **12.11.2012 година, до 12,00 часот**, по пошта или лично со поднесување во писарницата на Министерството за финансии на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр.50 (поранешна зграда на НИП “Нова Македонија“) во Скопје.

Во прилог на оваа покана е тендерската документација која ги содржи сите информации кои ќе помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација се состои од следниве делови: инструкции за економските оператори, технички спецификации, модел на договор, образец на понуда и изјава за сериозност. Како прилог кон тендерската документација се дадени листи на услуги по марки на возила.

Тендерската документација може да се добие со праќање на барање на е-пошта: bilent.mustafoski@finance.gov.mk или pance.conevski@finance.gov.mk. По добивањето на тендерската документација економските оператори треба да го потврдат приемот на тендерската документација на една од наведените електронски адреси.

Лице за контакт во врска со предметот на набавката: Билент Мустафоски, телефон за контакт: 3106-432, електронска адреса: bilent.mustafoski@finance.gov.mk.

Тендерските документи се достапни на македонски јазик.

Евентуални прашања или барања на појаснувања во врска со тендерската документација можат да се доставуваат на електронската адреса на лицата за контакт најдоцна 6 дена пред крајниот рок за поднесување на понуди. Сите одговори на поставените прашања или дадените појаснувања, без да се идентификува економскиот оператор што поставил прашање или побарал појаснување, ќе бидат доставени на сите економски оператори што подигнале тендерска документација.

За евентуалните измени на тендерската документација ќе бидат известени сите економски оператори кои подигнале тендерска документација.

Отворањето на понудите ќе биде јавно и ќе се изврши на **12.11.2012 година, во 12,00 часот**, во просториите на Министерството за финансии на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“, бр.50 (поранешна НИП “Нова Македонија“), кат 1, сала за состаноци.

Благодариме на соработката.

Во Скопје, 22.10.2012 година

**Комисија за јавни набавки
Претседател,
Панче Чоневски**